

ВРВНА ЕСТЕТИКА СОЗДАДЕНА ОД ЉУБЕ БОШКОСКИ И ЈОХАН ТАРЧУЛОВСКИ

Изложба

Во КИЦ се поставени слики, масла на платно и керамички предмети, изработени во Хаг од Љубе Бошкоски и од Јохан Тарчуловски.

Пишува: Милева ЛАЗОВА



носта велат дека особено се успешни мажот и жената "Стојан" и "Стојаница", изработени во керамика. Тие две фигури, велат теоретичарите, се одделуваат по врвната естетика, за човек без особено искуство во дизајнирањето на керамиката.

Бошкоски и Тарчуловски имаат изработено чинии, украсни предмети, сувенири, натписи со знакот на ВМРО, со имињата на нивните деца, украсни вазни, пеперутки. На некои од чиниите од Бошкоски се испишани псалми.

Изложбата беше отворена симболично на 28 јануари, кога почна одбраната на Бошкоски и на Тарчуловски во Хашкиот трибунал.

"ДА СЕ БИДЕ МАКЕДОНЕЦ" И ВО ДОБРО И ВО ЗЛО

Во Културно-информативниот центар во Скопје беше отворена несекојдневна изложба. Автори на изложените дела се Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски, кои веќе неколку години се наоѓаат во затворот "Шевенинген" во Хаг. На отворањето актерот Петар Темелковски презентираше извадоци од монодрамата "Да се биде Македонец", а за уметничките димензии на делата говореше сликарот Милош Коџоман.

Времето минато во тој затворен простор и двајцата го исполнувале и сè уште

го исполнуваат создавајќи преубави дела, на кои неизбежни се и многуте посвети и пораки до нивните најблиски, но и до нивната Македонија. Изложени се 23 дела-слики, масла на платно и керамички предмети, од кои може да се види дека и двајцата поседуваат креативен и уметнички дух. Бошкоски има насликано платна како реплики на познати слики од Мартиновски, Ван Гог, Модилјани. Исто така, има и повеќе платна со религиозни теми, со Исус, други светци, Богородица и еден автопортрет. Познавачите на умет-

Посвета која Љубе Бошкоски, екминистер за внатрешни работи, ја напишал за сопругата на една од керамичките чинии: "На мојата Вики. Јас заспивам. Јас заспивам со очи полни птици и сонувам една градина драга. Но, штом твоите очи се далеку од моите, јас заспивам со очи полни со солзи и мојот сон се вика тага. Затвор, Хаг '06 Брат Љубе".



"Во тишината на оваа мрачнотија, се раѓа силниот крик, те љубам посилено од сè моја страдалнице, бесмртна и вечна, моја Македонија

твој брат Љубе,
Хаг '07"

